

**РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА**  
**СУПЕР МАШКА ЛИГА**  
**16.11.2020 год.**  
**С К О П Ј Е**

**БИЛТЕН бр. 3/2020 год.**

Комесарот за натпревари на ден 16.11.2020 год. во просториите на Ракометната Федерација на Македонија, разгледувајќи ги пристигнатите службени материјали ги донесе следните:

**О Д Л У К И**

1.Врз основа на службените записници од **III** – то коло на супер машка ракометна лига, Комесарот ги регистрира следните натпревари:

**Група А**

<b>РК АСТРАИОН ХЕНДБОЛ-РК СТРУГА</b>	<b>28:30</b>	<b>(11:15)</b>
<b>РК ГОЛДЕН АРТ КЛ-7-РК ПРОЛЕТ 62</b>	<b>32:30</b>	<b>(14:14)</b>
<b>ГРК ОХРИД-РК РАДОВИШ</b>	<b>32:11</b>	<b>(19:05)</b>

**Група Б**

<b>РК РАБОТНИЧКИ-РК ПРИЛЕП</b>	<b>29:34</b>	<b>(15:17)</b>
<b>РК МЛАДОСТ БОГДАНЦИ-РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2</b>	<b>22:30</b>	<b>(09:16)</b>
<b>ГРК ТИКВЕШ-РК БУТЕЛ СКОПЈЕ</b>	<b>22:25</b>	<b>(12:09)</b>

**ТАБЕЛА ГРУПА А**

ПОЗ	ТИМ	ОН	ПОБ	НЕР	ПОР	ГД	ГП	ГР	БОД
1	ГРК ОХРИД	2	2	0	0	61	34	27	6
2	РК ПРОЛЕТ 62	3	2	0	1	88	76	12	6
3	РК СТРУГА	2	2	0	0	52	48	4	6
4	ГОЛДЕН АРТ КЛ7	3	1	0	2	84	92	-8	3
5	РК АСТРАИОН ХЕНДБОЛ	3	1	0	2	86	95	-9	3
6	РК РАДОВИШ	3	1	0	2	77	95	-18	3
7	ЈУНИОР К.В.	2	0	0	2	40	48	-8	0

**ТАБЕЛА ГРУПА Б**

ПОЗ	ТИМ	ОН	ПОБ	НЕР	ПОР	ГД	ГП	ГР	БОД
1	РК БУТЕЛ СКОПЈЕ	3	3	0	0	91	68	23	9
2	РК ЕУРОФАРМ ПЕЛ. 2	3	2	0	1	86	70	16	6
3	РК МЕТАЛУРГ	2	2	0	0	53	42	11	6
4	РК ПРИЛЕП	2	1	0	1	55	57	-2	3
5	РК МЛАДОСТ БОГДАНЦИ	3	1	0	2	72	88	-16	3
6	ГРК ТИКВЕШ 2014	2	0	0	2	47	52	-5	0
7	РК РАБОТНИЧКИ	3	0	0	3	75	102	-27	0

Изготвил:  
Координатор за супер лиги  
Силвана Карбеска

Потврдил:  
Комесар за натпревари  
Славе Николов